

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 42 од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 14 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19 и 114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 18 јуни 2020 година, донесе

## **ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги БИО ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ Охрид му се издава привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од термоелектроцентрала на биогаз “БИОГАС САРАМЗАЛИНО”.
2. Привремената лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.
3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија согласно член 44 од Законот за енергетика ќе донесе одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, откако инвеститорот од точка 1 на оваа одлука ќе достави потребна документација со која овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Друштвото за производство, трговија и услуги БИО ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ Охрид, со седиште на ул. 7-ми Ноември бр.187, Охрид (во понатамошниот текст: Друштво), на 4 јуни 2020 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), во согласност со Правилникот за лиценци, поднесе Барање за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од термоелектроцентрала на биогаз “БИОГАС САРАМЗАЛИНО”, УП1 бр. 12-104/20 од 4 јуни 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Согласно член 8, став (5) од Правилникот за лиценци, Регулаторната комисија за енергетика на 11 јуни 2020 година на својата веб страница објави Соопштение за поднесеното Барање.

На Друштвото му е издадено Одобрение за градење бр.28 Уп-81/2020Е од 18 мај 2020 година со кое се одобрува изградба на градбата „Биогасна електрана Сарамзалино“, издадено од Министерство за транспорт и врски, со правосилност од 4 јуни 2020 година.

Друштвото го достави Барањето и потребната документација наведена во член 7 и Прилог 1 точка 10.2, односно од Образецот БЛ 10.2 од Правилникот за лиценци, во оригинал и електронски во .pdf формат. Друштвото го комплетираше Барањето на 18 јуни 2020 година.

Регулаторната комисија за енергетика утврди дека поднесеното барање е потполно и согласно Одлуката за утврдување на постоење на вонредна состојба (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.159/20) и член 11 став (9) од Деловникот за работа, ја донесе оваа одлука на седница без одржување на подготвителна седница.

Регулаторната комисија за енергетика на 18 јуни 2020 година одржа седница на којашто врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 42 од Законот за енергетика\* и член 14 од Правилникот за лиценци, донесе Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од термоелектроцентрала на биогаз “БИОГАС САРАМЗАЛИНО” на Друштвото за производство, трговија и услуги БИО ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ Охрид.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 Бр. 12-104/20  
18 јуни 2020 година  
Скопје

Претседател на  
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски

Прилог:

**ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

- 1. Назив и седиште на носителот на привремена лиценца**  
Друштво за производство, трговија и услуги БИО ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ Охрид, со седиште на ул. 7-ми Ноември бр.187, Охрид, Република Северна Македонија
- 2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца:**  
Производство на електрична енергија
- 3. Евидентен број на привремена лиценца:** ЕЕ-ПРОИЗ-424-2020
- 4. Единствен матичен број:** 7296924
- 5. Единствен даночен број:** 4020018536825
- 6. Локација на вршење на енергетската дејност**  
Носителот на привремената лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши од термоелектроцентрала на биогаз "БИОГАС САРАМЗАЛИНО" во општина Лозово.
- 7. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија**  
Носителот на привремената лиценца има право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
- 8. Права, обврски и одговорности на носителот на привремена лиценца**  
Правата, обврските и одговорностите на носителот на привремената лиценца во врска со вршењето на енергетската дејност, неговото учество на пазарот на електрична енергија, начинот и постапката за доставување на извештаи за финансиското работење и начинот на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.

## 9. Производни капацитети со кои ќе се врши енергетската дејност

Енергетската дејност производство на електрична енергија, ќе се врши од термоелектроцентрала на биогаз “БИОГАС САРАМЗАЛИНО” со следните технички карактеристики:

- а) назив на термоелектроцентрала на биогаз: ТЕЦ “ БИОГАС САРАМЗАЛИНО ”,
- б) година на почеток на градба: 2020 година
- в) година за завршеток на градба: 2022
- г) податоци за генератор:
  - број на единици: 2
  - тип: Синхрон
  - вратило: хоризонтално
  - фреквенција: 50 Hz
  - број на вртежи: 1500 rpm
  - номинална моќност: 1100 kVA
  - фактор на моќност: 0.9
- д) податоци за трансформатор:
  - број на единици: 2
  - тип: енергетски трансформатор
  - работен напон: 0.4/10.5(21) kV/kV
  - моќност: 1250 kVA
  - фреквенција: 50 Hz
- ѓ) трансформатор за сопствени потреби:
  - број на единици: 1
  - работен напон: 10.5(21)/0,4 kV/kV
  - моќност: 400 kVA
  - фреквенција: 50 Hz